

## ПАРТИИТЕ ВО ЗЕМЈАВА НИКАКО ДА СЕ ВРАЗУМАТ ОКОЛУ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ЕКОНОМСКИ ПЛАНОВИ

**М**акедонија е привлечно место за странските инвеститори и тие многу брзо ќе си го најдат својот интерес да инвестираат во земјава. Ние сме лидери во регионот, реформите добро се спроведуваат, земјата напредува, индустриското производство расте (иако основата за споредување од лани е екстремно ниска, н.з.) и сл. Вакви и слични изјави се изнаслушавме во последниов период. Човек ќе помисли дека нашите политичари зборуваат за друга др-



Македонија, во првото тромесечие од 2006 година во Република Македонија влегле само 10 милиони евра директни странски инвестиции. И толку. Да, тоа е сè. А колку за потсетување, на јавноста ѝ беше ветено дека странските инвеститори ќе "ја нападнаат" Македонија. Поточно, речиси и да немаше некое патување на премиерот Владо Бучковски и на неговите министри во САД, Германија, Монако, Велика Британија, Австрија, во Словенија и во многу други земји од каде што директно се најавуваше реализација на инвестиции од повеќе од стотици милиони евра.



■ Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

жава, зашто бројките укажуваат на нешто друго.

Според официјалната статистика на Народна банка на

### НАЈАВИ

Што сè им се ветуваше на граѓаните, тешко е да се

# ОД ГОЛЕМИТЕ НАЈАВИ СЕ ИЗРОДИЈА САМО "ПОГОЛЕМИ" ВЕТУВАЊА

Владејачката СДСМ најави изградба на автопат до Софија, и тоа го најавува небаре граѓаните забораваја на предизборните ветувања од 1994 година за пругата кон Бугарија, која не е ниту до половина изградена. Па, сега неа никој не ја спомнува, туку директно се ветува автопат. Просто, да не верува човек. И тоа во услови кога Владата нема да одвои 6 милиони евра за социјална сигурност на стечајците, најавува реализација на инфраструктурен гигантски потег, кој би чинел најмалку 600 милиони евра. Уште да кажат со кои пари ќе го изградат!

Оптимист е и министерот за финансии, Никола Поповски, кој изјави дека очекува една од големите и една од средните домашни банки во наредните 6 до 12 месеци да бидат купени од странски инвеститори. "Не ја исклучувам можноста за влез на 'Сосиете женеерал', 'Кредит агрикол' и на 'Рајфајзен банка во Македонија', тој изјави неодамна. Како и да е, прашање е колку сите овие најави имаат сериозна заднина во ветување "брда и долини" во економскиот развој. Зашто во Македонија по 47 месеци на власт и на месец до избори да разгласуваш дека "идната година" можеби ќе влезе некоја банка да инвестира е крајно несериозно, па дури и за македонски услови.

следи, а уште поневозможно е сè тоа да се забележи. Една од последните поголеми "утки" во земјава беше неодам-

денес Владата воопшто не ја спомнува "Хисниага" како потенцијален инвеститор.

Владата најавуваше дека

доменот на неофицијалното. Генерално, од инвестициите нема ништо.

А за тоа колку Македонија е перспективна бизнис делегација, како пример може да послужи и податокот дека на првиот тендер за продажба на хотелите на туристичкиот комплекс "Попова Шапка" не се јави ниту еден странски инвеститор, подготвен да купи хотел во еден од најстарите зимски скијачки центри на Балканот. И толку од привлечноста на Македонија за странски вложувања.

Владата најави и дека "Турбоинститут" ќе гради повеќе мали хидроцентрали на неколку локации во земјава. Инвестицијата се проценуваше на повеќе од 150 милиони евра, меѓутоа Словенците се откажаа откако не успеаја во непосредна спогодба со Владата да добијат локации за изградба.

дејчката СДСМ најавува изградба на автопат до Софија. И тоа го најавува небаре граѓаните заборавајќи на предизборните ветувања од 1994 година за пругата кон Бугарија, која не е ниту до половина изградена. Па, сега неа никој не ја спомнува, туку директно се ветува автопат. Просто, да не верува човек. И тоа во услови кога Владата нема да одвои 6 милиони евра за социјална сигурност на стечајците, најавува реализација на инфраструктурен гигантски потег, кој би чинел најмалку 600 милиони евра. Уште да кажат со кои пари ќе го изградат!

## РЕАЛИЗАЦИЈА

Единствената голема сума која во мандатот на оваа Влада како странски капитал влезе во Македонија се 225 милиони евра, кои ги плати австрис-



нешното изјаловување на обидот на Владата да ја наговори финансиската корпорација "ИНГ" од Холандија да ја купи "Поштенска банка" и со тоа пропадна шансата Македонија да добие познат странски бренд во банкарскиот сектор во земјава.

Холандската банка "ИНГ", словенечките "Енерготуш" и "Турбоинститут", германскиот "Сименс", малезиската "Хисниага", се само дел од компаниите кои беа најавувани како големи стратешки инвеститори. Тие, покрај свеж капитал, на Македонија требаше да ѝ донесат и имиџ на земја поволна за инвестиции.

Малезиската "Хисниага", на пример, беше најавувана како инвеститор кој ќе вложи 40 милиони евра во изградба на станбени објекти. Становите требаше да бидат евтени и да им овозможат на граѓаните полесно да купат сопствен стан. Оваа компанија требаше да учествува и во изградбата на хидроцентралата "Бошков мост" и во уште неколку мали хидроцентрали, меѓутоа

"Сименс" се подготвува да инвестира во енергетиката, транспортот, информатиката и во други дејности, како и дека ќе го купи охридски "ЕМО". До пролетва требаше да се прецизираат проектите во кои би инвестирал овој германски гигант, меѓутоа засега нема конкретни резултати од оваа најава. Напротив, пред неколку месеци од "Сименс" и официјално најавија дека нема да отвораат свои погони во Македонија, но дека и натаму ќе соработуваат преку продажбата на нивните производи на македонски фирми. Во превод тоа значи сè исто како и досега.

Словенечки "Енерготуш" требаше да инвестира околу 60 милиони евра во изградба на дваесеттина големи маркети и бензински пумпи, меѓутоа од ваквите проекти сè уште нема ниту старт на реализација и за оваа инвестиција. Едно време во јавноста проструи информација дека тие имале големи проблеми околу сопственоста на локациите, но сè тоа остана во



## ЗА 15 ГОДИНИ ИНВЕСТИРАНИ 1,3 МИЛИЈАРДА ДОЛАРИ

Од 1991 до 2005 година во Македонија влегле странски инвестиции од 1,3 милијарди долари, од кои 62 отсто завршиле во секторот услуги, а 27 отсто во производствениот. Ова го соопшти Александар Јанчески од Агенцијата за странски инвестиции на неодамнешната работилница "Надворешната трговија и странските директни инвестиции во земјите-членки и земјите аспиранти кон ЕУ", која деновиве се одржа во Скопје во организација на фондацијата "Фридрих Еберт".

Унгарија е најголем инвеститор во Македонија, а следуваат Грција, Холандија, Кипар.

Во јавноста се добива впечаток дека како што се приближува терминот на изборите, предизборните ветувања сè повеќе се интензивираат, па има и такви во кои вла-

ки "ЕВН" за да ја купи "ЕСМ Дистрибуција". Иако за волја на вистината во последно време и тука нешто почнува да "шкрипи", па се шпекулира дека конечната сума која Ав-

стриците треба да ја платат ќе биде пониска за околу дваесетина милиони евра. За некои различни, но ниту малку "евтини" одредби и толкувања на купопродажниот договор.

Извесно е дека од безбројте меморандуми и договори, кои ги потпиша Владата со потенцијалните странски инвеститори, ќе се реализираат оние со руската компанија "Лукоил" и со словенечки "Меркатор". "Лукоил" најави дека ќе вложи околу 50 милиони евра во изградба на синџир на бензински пумпи во Македонија, а "Меркатор" изградба на трговски центри, вредни околу 40 милиони евра. Овие две компании докажаа дека имаат сериозни намери да инвестираат во Македонија, меѓутоа македонските граѓани ќе треба да почекаат за да ги видат резултатите од овие најави, најмногу поради инертната административна машинерија, која треба да обезбеди соодветни градежни локации, чисти од имотно-правни спорови. Но, и од ова - засега ништо. Единствено купопродажба имаше грчки "Веро", кој го

купи плацот кај Народна банка, но и тука работата "запна" некаде, зашто досега ниту лопата не е удрена на тој објект. И сè некако така се одвива инвестициониот живот во земјава.

За волја на вистината, деновиве министерот за финансии, Никола Поповски, станува сè поуверен дека во наредните 6 до 12 месеци во банкарскиот сектор ќе влезе голем странски капитал.

"Според мојата прогноза, идните големи странски инвестиции, покрај во енергетскиот и во телекомуникацискиот сектор, поради приватизацијата на државниот капитал, ќе влезат во банкарскиот. Очекувам една од големите и една од средните банки во наредните 6-12 месеци да бидат купени од странски инвеститори. Не ја исклучувам можноста за влез на 'Сосиете женерал', 'Кредит агрикол' и на Рајфајзен банка во Македонија", тој изјави неодамна. Во врска со ова, премиерот Владо Бучковски, пак, деновиве изјави дека три странски компании се заинтересирани за Поштенска банка, но не сакаше да ги каже нивните

## МИСТЕРИОЗНИОТ ТЕО?



Во целава ситуација околу странските вложувања во земјава интересен е и фактот што од, на "голема" врата најавуваниот експерт за лобирање на нови инвестиции, поранешниот германски министер за финансии, Тео Вајгел, сега нема ниту трага ниту глас. На почетокот на мандатот на оваа Влада тој на јавноста ѝ беше "сервиран" како клучен џокер, кој во Македонија ќе донесе светски брендови да инвестираат тука, меѓу кои секако и големиот германски електронски гигант "Сименс", кој требаше да отвори погони во државава.

По некое време на јавноста ѝ беше дообјаснето дека тој всушност не бил лобист, туку само економски советник, за на крај човеков сосема да исчезне од јавниот видокруг. Како и да е, станува сè поизвесно дека од ваквите скапо платени лобисти или советници, граѓаните стануваат сè посиромашни, кои покрај товарот на неуспешните економски програми, од својот сè потенок џеб ги плаќаат и услугите на ваквите странски "џокери".



имиња.

"Поштенска банка, по пропаѓањето на разговорите со 'ИНГ', ја сакаат многу светски брендови. Кој од нив ќе ја добие, ќе покаже времето", рече Бучковски. Како и да е, прашање е колку сите овие најави имаат сериозна заднина, или се единствено во доменот на политичката про-

паганда, која сега пред изборите е многу активна во ветување "брда и долини" во економскиот развој. Зашто во Македонија, по 47 месеци на власт и на месец до избори, да разгласуваш дека "идната година" можеби ќе влезе некоја банка да инвестира, е крајно несериозно, па дури и за македонски услови.

**ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

**СМС ПОДАРОК** услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот

**ИСПРАТИ СМС НА 075 14 14 42**  
20 ДЕН. + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: SON помн  
Толкувањето го добиваш веднаш.  
\*со празно место како во примерот